

NINJA WOODFIRE

ЕЛЕКТРИЧНА НАДВОРЕШНА ПЕРНА

00101EU

Упатство за употреба



ninjakitchen.eu



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist ein in der Europäischen Union eingetragenes Marken von SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT BO KИHA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC. © 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo. NINJA es una marca comercial registrada en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC. © 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA.

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC nell'Unione europea.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. stampato во China

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT BO KИHA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA er et registrert varemerke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUESE

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca da SharkNinja Operating LLC registrada na União Europeia.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Impresso na KИHA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtion Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. Painettu Kиnassa

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SSharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd
Floor Building 3150, Thorpe
Park, Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB
ninjakitchen.eu

00101EU_FSC_IB_MP_240131_Mv1

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9, 60327
Frankfurt am Main, Germany
ninjakitchen.eu

БЛАГОДАРАМ

за купување на надворешната перна Ninja Woodfire



РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО КУПУВАЊЕ



ninjakitchen.eu/registerguarantee



Скенирајте QR код со помош на мобилен уред

ЗАПИШИ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на моделот: _____

Сериски број: _____

Датум на купување: _____
(Зачувај потврда)

Продавница за купување: _____

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 220-240V~, 50-60Hz

Вотс: 2400W



СОВЕТ: Можете да ги најдете моделот и сериските броеви на етикетата со QR код на задната страна на уредот од страна на кабелот за напојување.



Оваа ознака покажува дека овој производ не треба да се отстранува со други отпад од домаќинството. За да се спречи можна штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано исфрлање на отпадот, рециклирајте одговорно за промовирање на одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите користениот уред, молиме користете системи за враќање и собирање или контактирајте трговецот на мало каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за рециклирање безбедно по животната средина.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА • ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА

	Прочитајте и прегледајте инструкции за да разберете работата и употребата на производот.
	Укажува на присуство на опасност која може да предизвика телесна повреда, смрт или значителна штета на имот ако предупредувањето вклучено во овој симбол се игнорира.
	Избегнувајте контакт со жешка површина. Секогаш користете заштита за рацете за да избегнете изгореници.
	Само за надворешна употреба.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Непочитувањето на овие инструкции може да резултира со струен удар, пожар или опасност од изгореност, што може да предизвика штета на имот, телесна повреда или смрт. Кога се користат електрични уреди, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи го и следново:


- 1 За да се елиминира опасноста од задушување кај малите деца, отфрлајте ги сите материјали за пакување веднаш по отпакувањето.
- 2 **НЕ** го користете овој уред за ништо друго освен за неговата наменета.
- 3 **НЕ** се користи во возила или чамци во движење. Злоупотребата може да предизвика повреда.
- 4 **НЕ** се користи во затворен простор. Оваа рерна е дизајнирана само за **надворешна употреба** во добро проветрен простор. Ако се користи под капакот, токсичните гасови, вклучувајќи јаглерод монооксид, може да се акумулираат и да предизвикаат сериозни телесни повреди или смрт.
- 5 Овој апарат може да се користи од лица, вклучувајќи ги и децата, со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, ако им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите кои се вклучени
- 6 За да се избегне оштетување на имотот од пламен или топлина, одржувајте минимално растојание од 92 см од задната страна, страните и врвот до сидови, шини или други запаливи конструкции.
- 7 Уверете се дека површината е рамна, стабилна, чиста и сува. **НЕ** го ставајте уредот во близина на работ на површината на која е поставена рерната за време на работа.
- 8 Внимавајте кога ја отворате рерната за да избегнете изгореници. Секогаш отворајте вратата пред целосно отворање за да проверите дали има пламен, бидејќи некои видови храна може да предизвикаат прскање на масти, масла или масти.
- 9 Децата треба да бидат надгледувани за да се осигура дека не си играат со апаратот. Чувајте го уредот и кабелот надвор од дофат на деца. **НЕ** дозволувајте уредот да се чисти или одржува од деца.
- 10 Уредот треба да биде снабден преку уред за остаточна струја (RCD) со номинална преостаната работна струја која не надминува 30mA. Уредот треба да биде поврзан со приклучок кој има контакт за заземјување.
- 11 Предвиден е краток кабел за напојување за да се намали ризикот децата да го фатат кабелот или да се заплеткаат и да се намали ризикот луѓето да се сопнат за подолг кабел. Подолги одвојливи кабели за напојување или екстензивни кабли се достапни и може да се користат ако се внимава при нивна употреба.
- 12 За да се избегне оштетување на имот и изгореници од пламен или топлина, **СЕКОГАШ** одржувајте минимално безбедно растојание од најмалку 30 см од кутијата за пелети за време на пушењето. Мал пламен може да излезе од кутијата за пелети ако капакот на рерната се подигне во ветровити услови.
- 13 За да се избегнат повреди од изгореници, **СЕКОГАШ** користете лопатка за пелети кога додавате пелети во кутијата за пушачи. **НЕ** додавајте пелети со рака.
- 14 За да се избегнат повреди од изгореници и оштетување на имотот, уверете се дека капакот на кутијата за чад е целосно затворен за да се спречи пламенот да излезе од кутијата за чад.
- 15 Пелетите може да продолжат да горат по завршувањето на времето за готвење. Не допирајте и не ја отстранувајте кутијата за чад додека рерната не престане да пуши, пелетите целосно изгореле и кутијата за чад не се излади.
- 16 За да се избегнат повреди и изгореници, дозволете да се олади пред чистење, разглобување, ставање или вадење на делови и складирање.
- 17 **НЕ** дозволувајте пелетите да ја преплават кутијата за пелети. Со тоа ќе се внесе кислород што ќе доведе до согорување, пламен и оштетување на уредот што може да резултира со изгореници.
- 18 **НЕ** допирајте топли површини. Површините на апаратот се топли за време и по работата. За да се спречат изгореници или повреди, **СЕКОГАШ** користете заштитни топли перничии или изолирани ракавици и користете рачки и копчиња. Препорачува употреба на прибор со долга рачка за додавање или отстранување на состојки.
- 19 **НЕ** допирајте додаточи за време или веднаш по готвење. Кошницата ќе стане екстремно жешка за време на процесот на готвење. Избегнувајте физички контакт додека го водите додатокот од апаратот. За да се спречат изгореници или телесни повреди, **СЕКОГАШ** внимавајте кога се користи со производот. Ние препорачуваме употреба на прибор за долги раце и заштитни топли перничии или изолирани ракавици за рерна.

- 20 **СЕКОГАШ** се уверете дека рерната е целосно ладна пред да ги ослободите и отстраните плочите за готвење или да ги преместите за да се избегнат изгореници или повреди.
- 21 **НЕ** го користете уредот без поставен камен за пица или калај за печење.
- 22 За да се заштитат од електричен удар, кабелот и продолжувањето треба да бидат поставени така што тие нема да се покријат со работниот плот или масата, каде што децата можат да ги влечат или да се сопнат. Одржувајте ја врската на кабелот сува и **НЕ** потопувајте кабелот, приклучоците или кукиштето на главната единица во вода или друга течност.
- 23 Редовно го прегледајте уредот и кабелот за напојување. **НЕ** го користете уредот ако има оштетување на кабелот за напојување или приклучокот. Ако уредот не функционира или е оштетен на било кој начин, веднаш престанете со употреба и се јавете во службата за клиенти.
- 24 **НИКОГАШ** не користете приклучок под работната површина.
- 25 **НИКОГАШ** не го поврзувајте овој уред со надворешен прекинувач на тајмер или посебен систем за далечинско управување.
- 26 **НЕ** ставајте уред и не дозволувајте кабелот да ги допре топлиите површини.
- 27 Користете само препорачани додатоци вклучени во овој апарат или овластени од SharkNinja. Употребата на додатоци или додатоци кои не се препорачани од SharkNinja може да предизвика ризик од пожар или повреда.
- 28 Пред да ставите било каков додаток во рерната, уверете се дека е чист и сув.
- 29 **НЕ** го местете уредот кога се користи.
- 30 **НЕ** го покривајте вентилациониот отвор за воздух додека уредот работи. Тоа ќе спречи дури и готвење и може да го оштети уредот или да предизвика прегревање.
- 31 **НЕ** ставајте ништо на врвот на производот кога капакот е затворен за време на употреба.
- 32 Уверете се дека плочата за скара е правилно вметната и безбедно заклучена на место.
- 33 **НЕ** го користете овој уред за пржење.
- 34 Ако се појави пожар или уредот испушта црн чад, веднаш го исклучете. Чекајте пушењето да престане пред да ги извадите додатоците за готвење.
- 35 Напоните на приклучокот може да варираат, влијаејќи на перформансите на вашиот производ. За да се спречи можна болест, **СЕКОГАШ** користете надворешен термометар за храна за да проверите дали храната е подготвена на препорачаните температури.
- 36 Користете **САМО** оригинални дрвени пелети од Нинџа во вашата единица.
- 37 **НИКОГАШ** не користете пелети за гориво за греење, тврдо дрво, јаглен, течни горива или било кој друг запалив материјал освен нинџа пелети во пушачот.
- 38 Држете рацете и лицето подалеку од кутијата за пушење кога уредот е во употреба и е топол.
- 39 **СЕКОГАШ** чувајте апарат за гаснење на пожар погоден за електрични пожари достапен додека работите со пушачот.
- 40 **СЕКОГАШ** чувајте дрвени пелети на сува локација, далеку од апарати за производство на топлина и други контејнери за гориво .
- 41 Чувајте ја вашата скара чиста и не дозволувајте вишокот на маст или пепел да се собере внатре или на кутијата за чад и кертриџот. Ова значително ги зголемува шансите за пожар и дополнителен чад што може да го наруши вкусот на вашата храна.
- 42 Молиме погледнете во делот за чистење и одржување за редовно одржување на апаратот.
- 43 За да го исклучите, притиснете копче за напојување за да го исклучите уредот, а потоа го исклучете од приклучокот кога не се користи и пред чистење.
- 44 **НЕ** го чистете овој производ со воден спреј или слично.
- 45 **НЕ** чистете со метални перничии за чистење. Парчињата можат да ја откришат подлогата и да ги допрат електричните делови, создавајќи ризик од струен удар.
- 46 Да се чува во затворен простор кога не се користи подолг период.
- 47 Чувајте надвор од дофат за деца.
- 48 **НЕ** држете непокриена скара изложена на елементи. **СЕКОГАШ** користете капак за скара кога се чувате на отворено.
- 49 Поврзете го овој уред само со кола оценети за неговите барања за моќност и минимум 16 ампера за да се спречи преоптоварување на колото, потенцијално оштетување на уредот и опасност од пожар.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

ДЕЛОВИ И ДОДАТОЦИ

- A. Составена главна единица (кабелот за напојување не е прикажан)
- B. Додатна рамка
- C. Камен за пица
- D. Послужавник за загревање
- E. Решетка за печење
- F. Кутија за пелети
- G. Лопатка за пелети
- H. Кабел за напојување и RCD приклучок
- I. Прекинувач за вклучување/исклучување



За да нарачате замена или дополнителни делови и додатоци, посетете ninjakitchen.eu

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

- A Отстранете го целиот материјал за пакување и лента од рерната.
- B Отстранете ги сите додатоци од пакетот и внимателно го прочитајте овој прирачник. Обврнете посебно внимание на оперативните инструкции, предупредувања и важни заштитни мерки за да се избегнат повреди или оштетување на имот.
- B Исплакнете рамката за додатоци, послужавникот за загревање и решетката за печење во топла вода со сапун. Исплакнете и исушете темелно.

ЗАБЕЛЕШКА: НЕМОЈ да го навлажнувате каменот за пица или да го ставате во машина за миене садови. Ставете ја во рерна откако ќе ја извадите целата амбалажа.

- Г НЕ користете абразивни четки или сунѓери на површината за готвење. Може да се случи оштетување на премазот.

Препорачуваме да ги ставите сите додатоци во рерната и да ја вклучите на функцијата Печење 20 минути на 370°C без додавање храна. Ова ги отстранува сите остатоци и не е штетно за работата на рерната.

Продолжете да ги следите упатствата на страници 40 и 41 пред да се обидете да го направите ова.

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

КАДЕ ДА СЕ ЛОЦИРА РЕРНАТА

Ставете рерна на стабилна и рамна површина. Важно е ова да ја поддржи тежината и големината на производот. Долната страна останува ладна и така можете да ја поставите рерната на било која површина. Поставете ја рерната на најмалку 90 см од сидовите или нешто над главата поради топлина и чад.



УПОТРЕБА ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ


Оваа рерна е безбедна за употреба во секое време. Главната единица е IPX4 оценета и приклучокот е IP66. RCD приклучокот обезбедува дополнителна заштита и е дизајниран да се исклучи ако има било каков проблем со колото. Кога не се користи, ви советуваме да ја покриете единицата за да изгледа најдобро. Додека уредот е безбеден, ќе покаже знаци на атмосферски влијанија ако е изложен на елементите.

ЕКСТЕНЗИВЕН КАБЕЛ

Ако користите продолжение, уверете се дека е погоден за употреба на отворено со надворешни апарати. Користењето на погрешен кабел може да доведе до прегревање на кабелот, топење и/или пад на напонот. Падот на напонот може да го зголеми времето на загревање и да влијае на перформансите на готвење и/или времето на готвење.

НАПОЈУВАЊЕ НА РЕРНАТА



- A** Приклучете го RCD во електрична приклучка. Вклучете приклучок.
- B** Притиснете копче RESET на RCD. Кругот над копчето RESET треба да биде осветлен со портокалова боја. Ако ова не е случај, пробајте друг приклучок.
Забелешка:
Може да биде тешко да се види портокалот ако е на директна сончева светлина.



- B** Притиснете копче TEST на RCD. Кругот сега треба да биде црн. Ова значи дека RCD функционира правилно. Ако притискањето на копчето TEST не го промени кругот во црн, тогаш контактирајте кориснички сервис.
- Г** По утврдувањето дали RCD функционира правилно, уште еднаш притиснете RESET. Портокаловото осветлување треба повторно да се појави. Уредот сега може да се вклучи.

ЗАБЕЛЕШКА: RCD светло;
ПОРТОКАЛОВ = RCD е ВКЛУЧЕНО; ЦРНО =
RCD е ИСКЛУЧЕНО

- 5** Press the ON/OFF switch on the back of the control panel. Switch is on when the side with the line is pressed down.




- 6** Сега го свртете бројчаникот на предната страна на контролната табла и го вклучете на посакуваната функција. Екранот треба да свети за да ги открие времињата или температурите. Рерната сега е подготвена за употреба.

ЗАБЕЛЕШКА: Копчето RESET на RCD ќе треба да се притиска секогаш кога уредот ќе се исклучи од струја или кога ќе се исклучи штекерот.

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА - ПРОДОЛЖЕНИЕ

КАКО ДА СЕ ИНСТАЛИРА ДОДАТНАТА РАМКА:


- A** Инсталирајте рамка за додатоци на долното ниво на рерната (највисоко ниво ако се користи функцијата за скара).



- B** Ако готвите пица, ставете го каменот за пица на рамката за додатоци.



- B** За сите други функции, отстранете го каменот за пица и го ставете послужавникот за загревање во рамката за додатоци.



- Г** Ако користите решетка за печење, вгнездете ја во послужавникот за загревање.




КУТИЈА ЗА ЧАД

Инсталирање на кутијата за чад: За да се инсталира, отворете со ставање на прстот на страничниот вложок за да ја држите кутијата отворена и вметнете отстранлива кутија за чад така што седи цврсто на место.




Додавање на Ninja Woodfire™ пелети: Наполнете лопатка на врвот и израмнете за да избегнете истурање. Додека го држите капакот на чадната кутија отворен, сипете пелети во кутијата за чад додека не се наполнат до врвот. Потоа затворете капакот на кутијата за чад.




За најдобри резултати, перформанси и вкус, користете само Ninja Woodfire пелети.

Отстранување и чистење на чадната кутија: За да се избегнат изгореници, дозволете пелетите целосно да се оладат пред да се извадат од рерната и да се исчистат.



ЗАПОЗНАВАЊЕ СО КОНТРОЛНИОТ ПАНЕЛ



ФУНКЦИИ

Свртете го левиот бројчаник за да ја изберете саканата функција или да ја исклучите рерната.

KEEP WARM: Одржувајте оброци топли и подготвени за јадење по готвењето.

DEHYDRATE: Нежно ја отстранете влагата за ужинки како сушено овошје.

SMOKER: Ниско и бавно готвење за омекнување на големи парчиња месо.

BAKE: Создавајте печива со крцкави кори и меки центри.

TOP HEAT: Брзо стопете додатоци или создадете убаво кафени надворешни делови

GOURMET ROAST: Почнете високо и завршите ниско за свеж надвор и сочен внатре.

MAX ROAST: Добијте јаглени, крцкави, карамелизирани резултати кои традиционалната рерна не може да ги создаде.

PIZZA: Направете ги вашите омилени стилови на пица дома од свежи до замрзнати

Занаетчиски – Занаетчискиот стил на пици имаат јаглен од надворешната страна на тенката, крцкава кора и се натрупани високо со свежо сирење моцарела.

Тенка – Потенка кора поддржува малку тенко исечени состојки кои се готват брзо. Тиган – Подебела кора и употреба на длабок стил Тава значи дека можете да ги натрупате вашите состојки, бидејќи се пече подолго од тенка кора.

Њујоршки стил – Потенка кора со многу ниско-влажно сирење моцарела натрупано на врвот.

Сирењето се протега блиску до работ на тестото, оставајќи околу еден инч изложено за да се справи со парчето додека јаде.

Калцоне – За најдобри резултати, следете ги упатствата на кутијата.

По обичај – Користете го вашиот омилен стил на кора и додадете ги вашите омилени состојки за да создадете своја пица.

ОПЕРАТИВНИ КОПЧИЊА / БРОЈЧАНИЦИ / ИНДИКАТОР СВЕТЛА

A. OFF: Кога единицата не е во употреба, уверете се дека бројчаникот е во ИСКЛУЧЕНА положба.

B. LEFT-HAND DIAL: Користете го ова копче за да ја изберете саканата функција за готвење.

B. TEMP/TIME BUTTONS: Притиснете копче TEMP, а потоа го користите десното бројчаник за да ја изберете саканата температура. Притиснете копче TIME, а потоа го искористите десниот бројчаник за да го изберете саканото време.

G. RIGHT-HAND DIAL: Користите го ова бројчаник заедно со копчињата TEMP и TIME за да ја прилагодите температурата и времето и да изберете тип на пица.

D. START/STOP BUTTON: Притиснете копче СТАРТ/СТОП за да ја започнете или запрете тековната функција за готвење.

Забелешка: Иако не се препорачува, предзагревањето може да се прескокне со притискање и држење на десниот бројчаник за 4 секунди.

E. READY: Кога готвите повеќе пици, индикаторот READY ќе светне, што покажува дека каменот за пица е на температура за да се готви следната пица.

Ж.ON: Ако рерната е вклучена и не е поставена во ИСКЛУЧЕНА положба, оваа светлина ќе светне, што покажува дека рерната е сè уште вклучена и топла. Кога рерната не е во употреба, го свртете левото бројчаник на ИСКЛУЧЕНО.

3. WOODFIRE FLAVOUR: Притиснете за да додадете вкус на дрво во храната. (Не може да се користи за WARM).

Забелешка: Технологијата на дрва нема да се запали ако пелетите не се наполнат до врвот на кутијата за чад

КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ГОТВЕЊЕ

Печете, дехидрирајте, загревајте ПЕЧЕЊЕ (BAKE)

ПРЕТХОДНО ПОСТАВЕНО: 285 °C, 15 минути
ОПСЕГ: 145-370 °C, 1 мин - 2 часа

ДЕХИДРИРАЊЕ (DEHYDRATE)


ПРЕТХОДНО ПОСТАВЕНО: 65°C, 6 часа

ОПСЕГ: 25-90°C, 1 - 12 часа

ТОПЛО (WARM)

ОПСЕГ: 30 минути - 3 часа

- A** Инсталирајте додатна рамка на дното на рерната.
- B** Свртете го левото бројчаник за да изберете ПЕЧЕЊЕ, ДЕХИДРИРАЊЕ или ЗАГРЕВАЊЕ.
- B** Ако планирате да го користите **WOODFIRE FLAVOR**,



отворете ја кутијата за чад и користете ја топката за пелети за да ја наполните кутијата за чад до врвот со Ninja Woodfire Pellets. **HE** ја преливајте кутијата за чад. Потоа притиснете го копчето **WOODFIRE FLAVOR**.

Забелешка: Копчето за вкус на дрво не може да се користи со **BAKE**.

- Г** Притиснете копчето **TEMP**, а потоа го користите десниот бројчаник за да ја подесите температурата.
- Д** Притиснете **СТАРТ/СТОП** за да започнете со загревање. Проценетото време на загревање е 5 до 25 минути во зависност од поставената температура. Ако се користи **Woodfire Flavor**, пелетите ќе преминете низ циклус на палење (**IGN**), тогаш рерната ќе почне да се загрева (**PRE**).

Забелешка: Не постои време за загревање за функциите **WARM** и **DEHYDR**.


- Е** Додека рерната се загрева, почнете да подготвувате состојки.
- Ж** Кога рерната е претходно загреана, на екранот ќе се појави **ДОДАЈ ХРАНА**, **PRS START**.
- З** Користете ракавици за рерна за да ја извадите рамката и ставете тава со состојки врз рамката.
- И** Притиснете **СТАРТ/СТОП** за да започнете со готвење. Тајмерот ќе почне да одбројува.
- К** Кога времето за готвење ќе заврши, рерната ќе издаде звуков сигнал и **ГОТОВО** ќе се прикаже.
- Л** Користете ракавици за рерна за да ја извадите храната од рерната. Оставете го да се одмори, а потоа сервирајте.



Smoker

ПРЕТХОДНО ПОСТАВЕНО: 120 °C, 4 часа
Опсег: 120-180 °C 10 минути-12 часа

- A** Инсталирајте рамка за додатоци на дното на рерната, а потоа го ставете послужавникот за загревање врз неа. Ставете решетка за печење во сад (опционално).



- B** Свртете го левиот бројчаник за да изберете **SMOKER**.
- B** Ставете состојки на решетка за печење.



- Г** Повлечете ја кутијата за чад отворена и използвайте лопатка за пелети за да ја наполните кутијата за чад до врвот со нинџа дрвени пелети. **HE** ја преплавувајте чадната кутија.
- Д** Притиснете копчето **TEMP**, а потоа го користите десниот бројчаник за да ја подесите температурата.



- Е** Притиснете **СТАРТ/СТОП** за да започнете со готвење. Не постои време за загревање за функцијата **пушач**. Пелетите ќе поминат низ циклус на палење (**IGN**) за 3-4 минути, потоа рерната ќе почне да се готви и тајмерот ќе почне да одбројува.
- Ж** Кога времето за готвење ќе заврши, рерната ќе издаде звуков сигнал и **ГОТОВО** ќе се појави на екранот.
- З** Користете ракавици за рерна за да ја извадите храната од рерната. Оставете го да се одмори, а потоа сервирајте.

Забелешка: Технологијата на дрва нема да се запали ако пелетите не се наполнат до врвот на кутијата за чад


Gourmet Roast

ПРЕТХОДНО ПОСТАВЕНО: 280°C, 10

минути (прва фаза)

Onser: 280-370°C, 1 мин - 3 часа

- A** Инсталирајте додатна рамка на дното на рерната.



- B** Свртете го левото бројчаник за да изберете GOURMET ROAST.

- B**  Ако планирате да го користите **WOODFIRE FLAVOR**, ја отворете кутијата за чад и ја наполнете кутијата за чад до врвот со нинџа дрвени пелети. **HE** ја преплавувајте чадната кутија. Притиснете копчето **WOODFIRE FLAVOR**.

- Г** Фаза 1 LED ќе свети; ова е поставувањето на висока температура.

- Д** Притиснете копчето TEMP, а потоа го користите десниот бројчаник за да ја подесите температурата.

- Е** Притиснете го десниот бројчаник и Stage 2 LED ќе се вклучи. Повторете го претходниот чекор за да ја програмираме Фаза 2.

- Ж** Притиснете СТАРТ/СТОП за да започнете со загревање. Проценетото време на загревање е 25 минути во зависност од поставената температура. Ако се користи Woodfire Flavor, пелетите ќе поминат низ циклус на палење (IGN), а потоа рерната ќе почне да се загрева (PRE).

- З** Кога рерната е претходно загреана, на екранот ќе се појави ADD FOOD PRS START.

- И** Повлечете ја рамката за додатоци напред и ставете сад со состојки врз рамката. Затвори ја вратата.

- К** Притиснете СТАРТ/СТОП за да го стартувате тајмерот. Фазата 1 темп и време ќе се покажат и тајмерот ќе почне да одбројува. Рерната автоматски ќе се префрли на поставувањата на Фаза 2 кога Фаза 1 е завршена.

- Л** Кога времето за готвење ќе заврши, рерната ќе издаде звуков сигнал и ГОТОВО ќе се прикаже на рерната.


- М** Користете ракавици за рерна за да ја извадите храната од рерната. Оставете го да се одмори, а потоа сервирајте.

Макс Печење

ПРЕТХОДНО ПОСТАВЕНО: 370 ° C, 5 минути

Onser: 240-370 ° C, 1 мин - 1 час

- A** Инсталирајте рамка за додатоци на дното на рерната, а потоа го ставете послушавникот за загревање врз неа.



ВАЖНО: Pro-Heat Tray треба да се инсталира бидејќи треба со рерната.

- B** Свртете го левото бројчаник за да изберете MAX ROAST.

- B**  Ако планирате да го користите **WOODFIRE FLAVOR**, ја отворете кутијата за чад и ја наполнете кутијата за чад до врвот со нинџа дрвени пелети. **HE** ја преплавувајте чадната кутија. Потоа притиснете копчето **WOODFIRE FLAVOR**.

- Г** Притиснете копчето TEMP, а потоа го користите десниот бројчаник за да ја подесите температурата.

- Д** Притиснете СТАРТ/СТОП за да започнете со загревање.

- Е** Додека рерната се загрева. Почнете да подготвувате состојки. Проценетото време на загревање е 25 минути во зависност од поставената температура.

- Ж** Кога рерната е претходно загреана, на екранот ќе се појави ADD FOOD PRS START.

- З** Користете ракавици за рерна за да ја извадите рамката и да ставите состојки на тавата.

- И** Притиснете СТАРТ/СТОП за да започнете со готвење. Тајмерот ќе почне да одбројува.

- К** Кога времето за готвење ќе заврши, рерната ќе издаде звуков сигнал и ГОТОВО ќе се прикаже.


- Л** Користете ракавици за рерна за да ја извадите храната од рерната. Оставете го да се одмори, а потоа сервирајте.

ЗАБЕЛЕШКА: Уредот ќе издаде сигнал и ќе прикаже FLIP за 30 секунди. Превртувањето е опционално, но се препорачува.

КОРИСТЕЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ГОТВЕЊЕ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПИЦА

- A** Инсталирајте додатна рамка на дното на рерната, а потоа го ставете каменот за пица на врвот.



ЗАБЕЛЕШКА: Ако готвите длабока пица во тиган, ќе треба да се подготвите во длабока тава (не е вклучена).

- B** Свртете го левото бројчаник за да изберете ПИЦА.

- B**  Ако планирате да го користите **WOODFIRE FLAVOR**, повлечете ја кутијата за пелети и отворена и използвајте лопатка за пелети за да ја наполните кутијата за пелети до врвот со Ninja Woodfire пелети. Притиснете копчето **WOODFIRE FLAVOR**.

- Г** Користите десно бројчаник за да го изберете саканиот тип на пица (Artisan, Thin, Pan, New York Style, Frozen или Custom).

- Д** Притиснете СТАРТ/СТОП за да започнете со загревање. Проценетото време на загревање е 10-25 минути во зависност од поставената температура. Ако се користи Woodfire Flavor, пелетите ќе поминат низ циклус на палење (IGN), а потоа рерната ќе почне да се загрева (PRE).

Забелешка: Температурата може да се постави само со помош на MANUAL.

- Е** Користете го десниот бројчаник за да го подесите TIME. Поставувањето на времето е различно за ПИЦА. Ова го поставува тајмерот за готвење на пица (слично на тајмер за рерна). Кога времето ќе заврши, рерната ќе остане вклучена до еден час за готвење на пици.
- Ж** Откако рерната ќе достигне температура, ADD FOOD PRS STRT ќе се прикаже. Ставете пица директно на каменот.
- З** Притиснете СТАРТ/СТОП повторно и тајмерот ќе почне да одбројува.

Забелешка: Препорачуваме користење на Ninja Pizza Peel, кој се продава одделно. Ако немате кора за пица, користите плоча за сечење или долната страна на тава за печење со брашно за да ја ставите пицата на камен.

- И** Кога времето за готвење ќе заврши, рерната ќе издаде звуков сигнал и на екранот ќе се појави GET FOOD. Користите кора за пица за да ја извадите пицата од рерната.

ЗАБЕЛЕШКА: ГОТВЕЊЕ ГРБ ДО ГРБ ПИЦИ -


За најдобри резултати, чекајте додека READY се појави на екранот. Ова укажува на тоа дека каменот повторно се вратил на температура. Потоа додадете следната пица.

ТОП ТОПЛИНА

ПРЕТХОДНО ПОСТАВЕНО: 260 ° C, 10 часа

Опсер: 260-370 ° C, 5 - 30 часа

- A** Инсталирајте рамка за додатоци на најгорното ниво на рерната, а потоа го ставете послужавникот за загревање врз неа. Ставете решетка за печење во сад (опционално).



- B** Свртете го левото бројчаник за да изберете TOP HEAT.

- B** Притиснете копчето TEMP, а потоа го користите десниот бројчаник за да ја подесите температурата.

- Г** Ставете состојки на решетка за печење.

- Д** Притиснете СТАРТ/СТОП за да започнете со готвење. Нема време за загревање. Рерната ќе почне да се готви и тајмерот ќе почне да одбројува.

- Е** Кога времето за готвење ќе заврши, рерната ќе издаде звуков сигнал и ГОТОВО ќе се прикаже.

- Ж** Користете ракавици за висока / екстремна топлина за да ја извадите храната од рерната. Оставете го да се одмори, а потоа сервирајте.


ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

ЧИСТЕЊЕ НА РЕРНАТА

- A** Рерната треба темелно да се чисти по секоја употреба. **СЕКОГАШ** оставајте уредот и додатоците да се оладат пред чистење.
- B** Исклучете ја рерната од изворот на напојување пред чистење. Држете вратата отворена по извадувањето на храната за да може рерната да се олади побрзо.
- B** Избришете внатре и надвор од уредот со влажна, неабразивна крпа или хартиена крпа.
Забелешка: Исто така, можете да користите најлонска четка со сапунска вода.
- Г** Ставете ги сите исчистени, суви додатоци назад во нивните соодветни слотови во уредот.

ЧИСТЕЊЕ НА ДОДАТОЦИТЕ

Кутија за пелети




Отстранете кутија за пелети и безбедно ја фрлајте целата содржина по секоја употреба.

Чистење на кутијата за пелети по секоја употреба не е потребно. Препорачуваме користење на жичана четка за отстранување на наслоените на секои 10 употреби.

ЗАБЕЛЕШКА: НЕ користете течен раствор за чистење на кутијата за пелети.

Грижа за каменот за пица



- **НЕ** го мокрете каменот за пица. Не мијте со сапуница, не потопете во вода или не ставајте во машина за миене судови.
- Може да се пукне или да се скрши ако дојде во контакт со ладна вода кога е топла.
- Водата може да остане во каменот долго време; Ако се намокри, оставете го целосно да се исуши пред да се употреби повторно.
- Сапунот ќе го оштети природниот слој и ќе остане внатре во каменот откако ќе се исуши.
- Црни точки и дамки се нормални на камењата за пица.


- Очекувајте вашиот камен за пица да се избледи со текот на времето - зачинет камен е добра работа (како тиган од леано железо). Но ако сакате да го исчистите:

~ Оставете да се излади целосно.

~ Лесно го изгребете со неметален прибор за да ги отстраните остатоците.

~ Потоа ги избришете останатите остатоци со мека крпа.

Решетка за печење / рамка за додатоци



- A** Оставете рерната да се олади пред да ги извадите решетките. Полиците и рамката се безбедни за миене судови.


- B** Ако се миете со рака, користите топла вода со сапун и грубата страна на сунѓерот за да ја отстраните печената храна.

- B** Исплакнете ги полиците и ги исушете со крпа.

Послужавник за загревање

Може ли да се користи алуминиумска фолија за да се одржува послужавникот чист?

Фолијата може да се користи за гурманско печење / кога решетката за печење е во послужавникот. Ова овозможува лесно чистење. Ние не препорачуваме користење на фолија на максимално печење, бидејќи состојките треба да имаат контакт со загреаната посуда за најдобро печење.



- A** Оставете послужавникот да се излади. **НЕМОЈ** ставате Pro-Heat послужавникот во машина за миене судови.

- B** Користете сапун за садови, топла вода и грубата страна на сунѓерот за да ги отстраните преостанатите промени во бојата. **НЕ** користете челична вата или други абразивни чистачи бидејќи тоа може да го изгребе садовите.

- B** Исплакнете послужавникот и го исушете со крпа.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од шок и ненамерно работење, исклучете го напојувањето и исклучете уредот пред решавање на проблеми.

• **Мојата единица не се вклучува?**

A Проверете дали уредот за остаточна струја (RCD) е целосно приклучен и копчето за ресетирање е притиснато. Кругот над копчето RESET ќе биде осветлен со портокалова боја.

B Уверете се дека прекинувачот е свртен во позиција ON (линијата ќе биде притисната надолу). Уверете се дека бројчаникот не е во ИСКЛУЧЕНА положба.

Ако вашата единица не се вклучи по преземањето на чекорите погоре, молиме контактирајте го Корисничкиот сервис на 0800 862 0453.

• **"Додај храна" се појавува на екранот на контролната табла.**

Уредот заврши со загревање и сега е време да ги додадете вашите состојки.

• **"E" се појавува на екранот на контролната табла.**

Уредот не функционира правилно. Молиме контактирајте Службата за клиенти на 0800 862 0453.

За да можеме подобро да ви помогнеме, молиме регистрирајте го вашиот производ онлајн на ninjakitchen.eu и го имајте производот при рака кога ќе се јавите.

• **"CLD" се појавува на екранот на контролната табла.**

Ладното пушење треба да се користи за да се обезбеди вкус на чад на храната, но не е наменето за готвење. Кога се користи на месо, живина или риба, овој процес секогаш треба да се користи заедно со посебен чекор за да се доведе храната до внатрешна температура безбедна за храна. Обърнете се до локалниот орган за стандарди за храна за препорачани безбедни температури на храната.

• **Дали треба да ги додам моите состојки пред или по загревањето?**

За најдобри резултати, оставете уредот да се загрее пред додавање на состојки.

• **Дали треба целосно да ја наполнам кутијата за чад со пелети?**

Да, секогаш ја наполнете кутијата за чад до врвот. Ние ја усовршивме количината на пелети потребни за секоја сесија на пушење, без оглед на функцијата или оптоварувањето на храната, единицата ќе ги изгори соодветно.

• **Кога да го притиснам копчето за вкус на дрво?**

Притиснете копче за вкус на дрво пред да притиснете старт кога сакате да додадете чад со користење на функциите за дехидратирање, Hi/LO, Sear, Grill, Roast, Bake и Pizza. Не треба да притискате

Копче за вкус на дрво кога се користи функцијата пушач. Дрвото не може да се користи со WARM.

• **Зошто пламенот излегува од кутијата со пелети?**

Мал пламен може да излезе од кутијата за пелети ако капакот на скарата се подигне во ветровити услови.

• **Каде да ги чвам моите пелети?**

Секогаш чувајте пелети на суво место. Секоја влага во пелетите може да го загрози палењето и квалитетот на вкусот на чадот.

• **Како да ги отстранам изгорените пелети по циклусот на готвење?**

Пелетите може да продолжат да горат по завршувањето на времето за готвење. Не допирајте и не ја отстранувајте кутијата за чад додека скарата не престане да пуши, пелетите целосно изгорени и кутијата за чад не се излади. Потоа ја отстранете кутијата за чад и безбедно ја исфрлете изладената пепел.

• **Може ли да се користат масла за готвење во мојата рерна на високи температури?**

Користете ги препорачаните масти / масла подолу умерено, само ги користете "Не се препорачани масти / масла" кога се повикани во рецептот за нинџа (погледнете во "Најдобри практики при готвење над 260 ° C" за одобрени масти / масла вклучени во пакувањето).

• **Како да избегнам оган во мојата рерна додека се готви на високи температури?**

Не забравяјте да ја испразните маснотиите / маслото од конзервата за печење спречувајќи се истурање. Уверете се дека калај е темелно измиен пред секоја употреба. Ова ќе спречи масста да гори и да предизвика чад.

• **Како да избегнам пламен од отворање на рерната?**

Кога готвите на високи температури, особено кога се пече храна, отворете ја вратата полека и на растојание од рака. Не забравяјте да ја испразните масста/маслото од тавата за печење спречувајќи прелевање. Ова ќе помогне да се спречи чад и пламени.

• **Зошто загревањето трае толку долго?**

Времето на загревање варира во зависност од функцијата и температурата на единицата. ПУШАЧ, ДЕХИДРИРА, ТОПЛО Без предзагревање.

Ако се додаде Woodfire Flavor, времето на палење ќе додаде дополнителни 3-4 минути.

Користењето на уредот во лошо време со пороен дожд може да предизвика подолго време на загревање.

Ако користите продолжение, уверете се дека е погоден за употреба на отворено со надворешни апарати. Користењето на погрешен кабел може да доведе до прегревање на кабелот, топење и/или пад на напонот.

Додека предварителното загревање е силно препорачано за најдобри резултати, можете да го прескокнете со притискање и држење на копчето СТАРТ/СТОП за 3 секунди. "ADD FOOD" ќе трепне на екранот. Отворете капак и ставете состојки во единица. Откако капакот ќе се затвори, готвењето ќе започне и тајмерот ќе почне да одбројува .

• **Може ли да го исклучам Woodfire Flavor?**

Ако сте притиснали Woodfire Flavor и веќе ја започнавте функцијата за готвење со притискање на START, можете да го притиснете копчето Woodfire Flavor повторно за да го исклучите ако циклусот на палење е помалку од 75% завршен. Ако пелетите целосно се запалиле и скарата преминала во циклус на загревање (прикажано на екранот), не можете да го исклучите вкусот на дрво.

• **Може ли да додам повеќе пелети за време на циклусот на готвење?**

Кога ја користите функцијата SMOKER, можете да додадете повеќе пелети откако првата серија целосно ќе изгори. Притиснете и задржете копчето за вкус на дрво за 4 секунди за да се запали нова полна кутија со пелети. Ако се одржуваат последователни сесии за пушење, препорачуваме повторно да се наполни кутијата за чад со лопатка за пелети кога половина од топчињата ќе изгореат. **НЕ** дополнувајте повеќе од 2 пати. **НЕ** повторно запалувајте топчиња.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога купувате производ во Европа како потрошувач, добивате корист од законските права поврзани со квалитетот на производот ("вашите законски права"). Можете да ги спроведете овие законски права против вашиот трговец. Сепак, во Ниџа ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи ("Производи") што ви даваме гаранција од производителот од две години. Оваа гаранција се однесува само на производот ако е купен во нова и неискористена состојба. Овие правила и услови се однесуваат само на нашите гаранции – вашите законски права како купувачите не се засегнати. Имајте на ум дека 2-годишната гаранција е достапна во сите земји на ЕУ.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашите гаранции кои се издадени од SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11. Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт на Мајна (Германија) ("нас", "нашите" или "ние"). Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на трговецот и договорот со нив. Истото важи и ако сте го купиле производот директно од Ниџа.

Ниџа гаранции

Кујнскиот апарат за домаќинство претставува значителна инвестиција. Вашата нова машина треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Можете да најдете онлајн поддршка на www.ninjakitchen.eu.

Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Модел бр.
- Сериски број (само ако е достапен)
- Датум на купување на производот (прием или белешка за испорака)

За да се регистрирате онлајн, молиме посетете www.ninjakitchen.eu

ВАЖНО

- Гаранцијата го покрива вашиот производ за 2 години почнувајќи од денот на купувањето.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба потврда за да ги потврдиме информациите доставени до нас е во право. Неможноста да се произведе валидна потврда ќе ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојот Гаранција?

Кога ја регистрирате вашата гаранција, можете да изберете да го добивате нашиот билтен кој содржи совети, совети и натпревари. Слушнете ги последните вести за новата Ниџа технологија и лансирањата. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека ние ги добивме вашите податоци.

За детали за нашата политика за приватност, моля посетете www.ninjakitchen.eu

Колку долго се гарантирани нашите производи?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашиот производ е гарантиран за две години.

Што е покриено со гаранцијата?

Поправка или замена (по дискреција на Ниџа) на вашиот производ, вклучувајќи ги сите делови и труд во случај на било каков дефект во дизајнот, материјалите и изработка (вклучувајќи ги трошоците за транспорт и испорака). Нашата гаранција е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

Што не е покриено со гаранцијата?

- Нормално абеење.
- Случајно оштетување, грешки предизвикани од небрежна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, несвесно работење или ракување со кујнскиот апарат што не е во согласност со Ниџа упатството за употреба со вашата машина.
- Употреба на кујнскиот апарат за било што друго освен за нормални домашни потреби.
- Употреба на делови кои не се монтирани или инсталирани во согласност со упатствата за употреба.
- Употреба на делови и додатоци кои не се оригинални компоненти на Ниџа.
- Погрешна инсталација (освен кога е инсталирана од Ниџа).
- Поправки или измени извршени од страна на други страни освен Ниџа или неговите агенти, освен ако не можете да покажете дека поправките или измените извршени од страна на други лица не се поврзани со дефектот за кој ја применувате гаранцијата.

Каде можам да купам оригинални ниџа резервни делови и додатоци?

Ниџа резервни делови и додатоци се развиени од истите инженери кои го развиле вашиот Ниџа кујнски апарат. На www.ninjakitchen.eu можете да најдете целосен спектар на Ниџа резервни делови, резервни делови и додатоци за сите Ниџа машини

Имајте на ум дека користењето на резервни делови кои не се ниџа може да ја поништи гаранцијата на вашиот производител. Сепак, вашите законски права не се променети.

ДОДАТОЦИ ЗА КУПУВАЊЕ



ПРИЛАГОДЛИВ ДРЖАЧ

Подигнете ја вашата надворешна станица за готвење до нови височини со тешки, прилагодлив држач и странична маса.

ДОПОЛНИТЕЛНА СТРАНИЧНА МАСА

Ја проширите работната



површина од двете страни на штандот и ги држите алатките за готвење спремни.

ПОКРИВКА ЗА РЕРНАТА

Од пороен дожд до жарко сонце, овој издржлив и прилагоден капак ги чува елементите надвор.



КЕСИ ЗА ПЕЛЕТИ

Залихи на нашите Signature Blends и добијте до 20 сесии на пушење во торба. И двата вкуса совршено се комбинираат со секое јадење.



КОРА ЗА ПИЦА

Алатката на мајсторот на тули е избор за лесно полнење и растоварување на леб и пици.



ПОСЛУЖАВНИК ОД ЛЕАНО ЖЕЛЕЗО

Отклучете исклучителна карамелизација, јагленување и печење со

Тиган од леано железо направен за готвење на висока температура.



ДОБИЈТЕ ГО ВАШИОТ НА
ninjakitchen.eu



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel. NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende

SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen 19 Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist ein in der Europäischen Union eingetragenes Marken von SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT BO KИHA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC. © 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo. NINJA es una marca comercial registrada en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC. © 2024SharkNinja

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC nell'Unione europea.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

SSharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd
Floor Building 3150, Thorpe
Park, Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB
ninjakitchen.eu
00101EU_FSC_IB_MP_240131_Mv1

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel. NINJA er et registrert varemerke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUESE

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
NINJA é uma marca da SharkNinja Operating LLC registrada na União Europeia.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaiset tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
NINJA ha SharkNinja Operating LLC -yhtion Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. Painettu Kiinassa

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.
NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9, 60327
Frankfurt am Main, Germany
ninjakitchen.eu

NINJA

ZJARRI I

DRURIT

FURRA ELEKTRIKE E JASHTME

00101EU

Udhëzime për përdorim



ninjakitchen.eu

FALEMINDERIT

Ninja Woodfire Outdoor Oven



REGJISTRONI BLERJEN TUAJ



ninjakitchen.eu/registerguarantee

Skanoni një kod QR duke përdorur një pajisje mobile

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit: _____

Numri serik: _____

Data e blerjes: _____
(Ruaj konfirmimin)

Dyqan për të blerë: _____

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 220-240V ~, 50-60Hz

Watts: 2400W



TIP: Ju mund të gjeni modelin dhe numrat serik në etiketë me një kod QR në pjesën e pasme të pajisjes në anën e kablllos së energjisë.



Ky përcaktim tregon se ky produkt nuk duhet të disponohet me të tjerët Mbeturinat shtëpiake. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të

Shëndeti i mjedisit ose i njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ricikloni me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer një pajisje të përdorur, ju lutemi përdorni sistemet e kthimit dhe grumbullimit ose kontaktin Shitësi ku u ble ky produkt. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt në mjedis.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

PËR PËRDORIM SHTËPIAK VETËM • LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PARA PËRDORIMIT

	Lexoni dhe rishikoni udhëzimet për të kuptuar funksionimin dhe përdorimin e produktit.
	Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë lëndime trupore, vdekje ose dëme të konsiderueshme në pronë nëse paralajmërimi i përfshirë në këtë simbol shpërfilllet.
	Shmangni kontaktin me sipërfaqet e nxehta. Përdorni gjithmonë mbrojtjen e duarve për të shmangur djegiet.
	Vetëm për përdorim të jashtëm.

PARALAJMËRIMI Moszbatimi i këtyre udhëzimeve mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose rrezik djegieje, gjë që mund të shkaktojë dëme materiale, lëndime trupore ose vdekje. Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë, duke përfshirë këto:


- 1 Për të eliminuar rrezikun e mbytjes tek fëmijët e vegjël, hidhni të gjitha materialet e paketimit menjëherë pas shpaktimit.
- 2 **MOS** e përdorni këtë pajisje për asgjë tjetër përveç qëllimit të saj të synuar.
- 3 **MOS** përdorni në automjetet lëvizëse ose në varka. Përdorimi mund të shkaktojë dëmtime.
- 4 JO për t'u përdorur brenda. Kjo furrë është projektuar për **përdorim në natyrë** vetëm në një zonë të ajrosur mirë. Nëse përdoren nën kapak, gazet toksike, duke përfshirë monoksidin e karbonit, mund të grumbullohen dhe të shkaktojnë lëndime të rënda trupore ose vdekje.
- 5 Kjo pajisje mund të përdoret nga personat, duke përfshirë fëmijët, me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara ose me mungesë të përvojës dhe njohurive, nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim lidhur me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe të kuptojnë rreziqet e përfshira
- 6 Për të shmangur dëmtimin e pronës nga flaka ose nxehtësia, mbani një distancë minimale prej 92 cm nga prapa, anët dhe sipër mureve, shinave ose strukturave të tjera të djegshme.
- 7 Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e sheshtë, e qëndrueshme, e pastër dhe e thatë. **MOS** e vendosni pajisjen pranë buzës së sipërfaqes mbi të cilën është vendosur furra gjatë funksionimit.
- 8 Kini kujdes kur hapni furrën për të shmangur djegiet. Gjithmonë hapeni derën para se ta hapni plotësisht për të kontrolluar flakët, pasi disa ushqime mund të shkaktojnë spërkatje të dhjamosjes, vajrave ose dhjamit.
- 9 Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen. Mbajeni pajisjen dhe kablлон jashtë mundësive të fëmijëve. **MOS** lejoni që pajisja të pastrohet ose të mirëmbahet nga fëmijët.
- 10 Pajisja duhet të furnizohet nëpërmjet një pajisjeje me rrymë të mbetur (RCD) me një rrymë operative të mbetur të vlerësuar që nuk i kalon 30 mA. Pajisja duhet të lidhet me një soket që ka një kontakt grounding.
- 11 Një kordon i shkurtër energjie sigurohet për të zvogëluar rrezikun që fëmijët të kapin kablлон ose të ngecin dhe të zvogëlojnë rrezikun që njerëzit të bien mbi një kablo më të gjatë. Kordat më të gjatë të shpëputura të energjisë ose kabllo të zgjatjes janë në dispozicion dhe mund të përdoren nëse merret kujdes kur i përdorin ato.
- 12 Për të shmangur dëmtimin e pronës dhe djegiet nga flaka ose nxehtësia, **GJITHMONË** mbani një distancë minimale të sigurt prej të paktën 30 cm nga kutia e peletit gjatë përdorimit të duhanit. Flakët e vogla mund të shpëtojnë nga kutia e peletit nëse kapaku i furrës ngrihet në kushte me erë.
- 13 Për të shmangur dëmtimin nga djegiet, **gjithmonë** përdorni një spatula pellet kur shtoni pellet në kutinë e duhanpirësit. **MOS** i shtoni peletat me dorë.
- 14 Për të shmangur dëmtimin nga djegiet dhe dëmtimet e pronës, sigurohuni që kapaku i kutisë së tymit të jetë plotësisht i mbyllur për të parandaluar që flakët të ikin nga kutia e tymit.
- 15 Peletat mund të vazhdojnë të digjen pasi të mbarojë koha e gatimit. Mos e prekni ose mos e hiqni kutinë e tymit derisa furra të mos pijë më duhan, peletat janë djegur plotësisht dhe kutia e tymit është ftohur.
- 16 Për të shmangur dëmtimet dhe djegiet, lëreni të ftohet para se të pastrohet, çmontimi, vënia ose heqja e pjesëve dhe magazinimi.
- 17 **MOS** lejoni që kokrrat të përmytin kutinë e peletave. Kjo do të futë oksigjen që do të çojë në djegie, flakë dhe dëmtim të pajisjes që mund të rezultojë në djegie.
- 18 **MOS** prekni sipërfaqet e ngrohta. Sipërfaqet e pajisjes janë të ngrohta gjatë dhe pas operacionit. Për të parandaluar djegiet ose dëmtimet, **GJITHMONË** përdorni jastëkë të ngrohtë mbrojtës ose doreza të izoluar dhe përdorni doreza dhe butona.
- 19 **MOS** prekni aksesoret gjatë ose menjëherë pas gatimit. Shporta do të bëhet jashtëzakonisht e nxehtë gjatë procesit të gatimit. Evitoni kontaktin fizik ndërsa hiqni aksesorin nga pajisjet. Për të parandaluar djegiet ose lëndimet trupore, **gjithmonë** përdorni kujdes kur përdorni produktin. Ne rekomandojmë përdorimin e ustensileve me krahë të gjatë dhe jastëkëve mbrojtës të ngrohtë ose dorezave të izoluar të furrës.

- 20 **GJITHMONË** sigurohuni që furra të jetë krejtësisht e ftohtë para se të lirojë dhe të heqë hobet ose t'i lëvizë ato për të shmangur djegiet ose dëmtimet.
- 21 **MOS** e përdorni pajisjen pa një gur pice ose kallaj pjekjeje në vend.
- 22 Për t'u mbrojtur nga goditjet elektrike, kordoni dhe zgjatja duhet të pozicionohen në mënyrë që të mos mbulojnë tavolinën e punës ose tavolinën, ku fëmijët mund të tërheqin ose të udhëtojnë mbi to. Mbajeni lidhjen e kordonit të thatë dhe **mos** e zhytni kordonin, prizat ose njësinë kryesore që gjendet në ujë ose në lëng tjetër.
- 23 Kontrolllo rregullisht pajisjen dhe kordonin e energjisë. **MOS** e përdorni pajisjen nëse ka dëmtime në kordonin e energjisë ose prizën. Nëse pajisja nuk funksionon ose dëmtohet në ndonjë mënyrë, ndaloni së përdoruri menjëherë dhe kontaktoni shërbimin ndaj klientit.
- 24 **KURRË mos** përdorni një soket nën sipërfaqen e punës.
- 25 **KURRË mos** e lidhni këtë pajisje me një switch të jashtëm të kohëmatës ose me një sistem të veçantë telekomandë.
- 26 **MOS** e vendosni pajisjen ose mos lejoni që kordoni të prekë sipërfaqet e ngrohta.
- 27 Përdorni vetëm aksesorët e rekomanduar të përfshirë me këtë pajisje ose të autorizuar nga SharkNinja. Përdorimi i aksesorëve ose aksesorëve që nuk rekomandohen nga SharkNinja mund të shkaktojë një rrezik zjarri ose dëmtimi.
- 28 Para se të vendosni ndonjë additiv në furrë, sigurohuni që të jetë i pastër dhe i thatë.
- 29 **MOS** e lëvizni pajisjen kur jeni në përdorim.
- 30 **MOS** e mbuloni ventilatorin e ajrit gjatë kohës që njësia është duke vrapuar. Kjo do të parandalojë edhe gatimin dhe mund të dëmtojë njësinë ose të shkaktojë mbinxehje.
- 31 **MOS** vendosni asgjë mbi produktin kur kapaku është mbyllur gjatë përdorimit.
- 32 Sigurohuni që pjata e grilës të futet siç duhet dhe të jetë e mbyllur në mënyrë të sigurtë në vend.
- 33 **MOS** e përdorni këtë pajisje për skuqje.
- 34 Nëse shpërthen një zjarr ose pajisja lëshon tym të zi, fike menjëherë.
- 36 Tensioni i prizës mund të ndryshojë, duke ndikuar në performancën e produktit tuaj. Për të parandaluar sëmundjet e mundshme, **GJITHMONË** përdorni një termometër të jashtëm ushqimor për të kontrolluar se ushqimi gatuhet në temperaturat e rekomanduara.
- 37 Përdorni **vetëm** peleta druri Ninja origjinale në njësinë tuaj.
- 38 **KURRË mos** përdorni peleta për ngrohjen e karburantit, drurit të fortë, qymyrit, karburanteve të lëngshme ose ndonjë materiali tjetër të djegshëm përveç peletave ninja në duhanpirës.
- 39 Mbajini duart dhe fytyrën larg kutisë së pirjes së duhanit kur pajisja është në përdorim dhe e ngrohtë.
- 40 **GJITHMONË** mbani në dispozicion një fikës zjarri të përshtatshëm për zjarret elektrike gjatë operimit të duhanpirësit.
- 41 **GJITHMONË** ruajni granulat e drurit në një vend të thatë, larg pajisjeve të prodhimit të nxehtësisë dhe kontejnerëve të tjerë të karburantit .
- 42 Mbajeni skarën të pastër dhe mos lejoni që dhjami ose hiri i tepërt të mblihdet brenda ose në kutinë e tymit dhe në karikator. Kjo rrit shumë shanset për zjarr dhe tym shtesë që mund të dëmtojë shijen e ushqimit tuaj.
- 43 Ju lutemi referojuni seksionit të pastrimit dhe mirëmbajtjes për mirëmbajtjen e rregullt të pajisjes.
- 44 Për ta zhblokuar, shtypni butonin e energjisë për të fikur pajisjen, pastaj zhblokojeni kur nuk është në përdorim dhe para pastrimit.
- 45 **MOS** e pastroni këtë produkt me spërkatje uji ose të ngjashme.
- 46 **MOS** pastroni me jastëkë për pastrimin e metaleve. Copat mund të shkulin substratin dhe të prekin pjesët elektrike, duke krijuar një rrezik të goditjes elektrike.
- 47 Ruajeni brenda kur nuk jeni në përdorim për periudha të gjata kohe.
- 48 Mos i preknij fëmijët.
- 49 **MOS** e mbani një skarë të zbuluar të ekspozuar ndaj elementeve. **GJITHMONË** përdorni një kapak grilli kur mbahet jashtë.
- 50 Lidhni këtë pajisje vetëm me qarqet e vlerësuar për kërkesat e saj të energjisë dhe një minimum prej 16 amperes për të parandaluar mbingarkesën e qarqeve, dëmtimin potencial të pajisjes dhe rrezikun nga zjarri.

RUAJI KËTO UDHËZIME

PJESË & AKSESORË

- J. Njësia kryesore e montuar (kabloja e energjisë nuk tregohet)
- K. Kornizë shtesë
- L. Guri i picave
- M. Tabaka ngrohëse
- N. Mbajtëse pjekjeje
- O. Kutia e pelletit
- P. Spatula pellet
- Q. Kablo elektrike dhe lidhës RCD
- R. On/Off Switch



Për të porositur një zëvendësim ose pjesë dhe aksesorë shtesë, vizitoni ninjakitchen.eu

PARA PËRDORIMIT TË PARË

- A. Hiqni të gjithë materialin e paketimit dhe shiritin nga furra.
- E. Hiqni të gjitha lidhjet nga paketa dhe lexoni me kujdes këtë manual. Kushtojini vëmendje të veçantë udhëzimeve operative, paralajmërimeve dhe masave mbrojtëse të rëndësishme për të shmangur dëmtimet ose dëmtimet e pronës.
- X. Rindez kornizën e ndihmës, ngroh tabakanë dhe pjekni në ujë të ngrohtë sapun.
- 3. **MOS** përdorni furça gërryese ose sfungjerë në sipërfaqen e gatimit.

SHËNIM: Mos e lag gurin e picës ose mos e fut në lavanderi. Vendoseni në furrë pasi të hiqni të gjitha paketimet.

Ne rekomandojmë vendosjen e të gjitha shtesave në furrë dhe ndezjen e funksionit Bake për 20 minuta në 370°C pa ushqim të shtuar. Kjo heq të gjitha mbeturinat dhe nuk është e dëmshme për funksionimin e furrës.

Vazhdoni të ndiqni udhëzimet në faqet 40 dhe 41 para se të përpiqeni ta bëni këtë.

PARA PËRDORIMIT TË PARË

KU TA LOKALIZOJMË FURRËN

Vendosni furrën në një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë. Është e rëndësishme që kjo të mbështesë peshën dhe madhësinë e produktit. Pjesa e poshtme qëndron e freskët në mënyrë që ta vendosni furrën në çdo sipërfaqe. Vendosni furrën të paktën 90 cm nga muret ose pak mbi kokë për shkak të nxehtësisë dhe tymit.



PËRDORIMI NË ÇDO KOHË

Kjo furrë është e sigurt për t'u përdorur në çdo kohë. Njësia kryesore është e vlerësuar IPX4 dhe priza është IP66. Priza RCD ofron mbrojtje shtesë dhe është projektuar për t'u mbyllur nëse ka ndonjë problem me qarkoren. Kur nuk është në përdorim, ne ju këshillojmë të mbulonim njësinë për ta bërë atë të duket më e mira. Ndërsa pajisja është e sigurt, ajo do të tregojë shenja të motit nëse ekspozohet ndaj elementeve.


KABLO E SHTRIRJES

Nëse jeni duke përdorur një zgjatje, sigurohuni që të jetë i përshtatshëm për përdorim në natyrë me pajisje të jashtme. Përdorimi i kablos së gabuar mund të bëjë që kablloja të mbinxehet, të shkrihet dhe/ose të bjerë tensioni. Një rënie tensioni mund të rrisë kohën e ngrohjes dhe të ndikojë në performancën e gatimit dhe/ose kohën e gatimit.

NDEZJA E FURRËS

1 Lidhe RCD-në në një dalje elektrike. Ndize prizën.

2 Shtypni butonin RESET në RCD. Rrethi sipër butonit RESET duhet të theksohet në portokalli. Nëse nuk është kështu, provoni një plug-in tjetër. Shënim: Mund të jetë e vështirë të shohësh portokalli nëse është në dritën e drejtpërdrejtë të diellit.




2 Shtypni butonin TEST në RCD. Rrethi tani duhet të jetë i zi. Kjo do të thotë se RCD funksionon siç duhet. Nëse shtypja e butonit TEST nuk e ndryshon rrethin në të zezë, atëherë kontaktoni shërbimin ndaj klientit.

3 Pas përcaktimit nëse RCD është duke punuar siç duhet, shtypni RESET përsëri. Drita portokalli duhet të rishfaqet. Pajisja tani mund të ndizet.

SHËNIM: Drita RCD;
ORANGE = RCD është përfshirë; BLACK = RCD është OFF

5 Shtypni ndezësin ON/OFF në pjesën e pasme të panelit të kontrollit. Switch është ndezur kur ana me linjën është Shtypur poshtë.




6 Tani kthejeni dialin në pjesën e përparme të panelit të kontrollit dhe ndizeni në funksionin e dëshiruar. Ekranin duhet të ndizet për të zbuluar kohën ose temperaturat. Furra tani është gati për përdorim.

SHËNIM: Butoni RESET në RCD do të duhet të shtypet sa herë që pajisja është shkëputur nga fuqia ose kur priza është fikur.

PARA PËRDORIMIT TË PARË - VAZHDOJ

SI TË INSTALONI KORNIZËN SHITESË:


- 1 Instaloni një kornizë aksesore në nivelin e poshtëm të furrës (niveli më i lartë nëse përdoret funksioni i grillit).



- 2 Nëse po gatuar pica, vendoseni gurin e picës në kornizën e bashkëngjitur.



- 3 Për të gjitha funksionet e tjera, hiqni gurin e picave dhe vendosni tabakanë ngrohëse në kornizën e bashkëngjites.



- 4 Nëse jeni duke përdorur një mbajtëse pjekjeje, nidojeni atë në tabakë për ngrohje.




KUTIA E TYMIT

Instalimi i Kutisë së Tymit: Për t'u instaluar, hapeni duke vendosur gishtin në insertin anësor për ta mbajtur kutinë hapur dhe për të futur një kuti tymi të lëvizshme në mënyrë që të ulet fort në vend.




Duke shtuar pelletet Ninja Woodfire™: Mbushni një spatula sipër dhe rrafshoni për të shmangur derdhjen. Gjatë mbajtjes hapur kapakun e kutisë së tymit, hidhni peleta në kutinë e tymit derisa të mbushen në majë. Pastaj mbylle kapakun e kutisë së tymit.




Për rezultatet, performancën dhe shijen më të mirë, përdorni vetëm peleta Ninja Woodfire.

Heqja dhe pastrimi i kutisë së tymit: Për të shmangur djegiet, lejoni që kokrrat të ftohen plotësisht para se t'i hiqni nga furra dhe t'i pastroni ato.



HYRJE NË PANELIN E KONTROLLIT



KARAKTERISTIKAT

Kthejeni dialin e majtë për të zgjedhur funksionin e dëshiruar ose fikni furrën.

MBANI NGROHTË: Mbaajini vakten të ngrohta dhe gati për t'u ngrënë pas gatimit.

DEHIDRATONI: Hiqni butësisht lagështinë për snacks si fruta të thata.

DUHANPIRËSI: Gatimi i ulët dhe i ngadalshëm për të zbutur copa të mëdha mishi.

BAKE: Krijoni mallra të pjekura me kore të freskëta dhe qendra të buta.

NXEHTËSIA MË E LARTË: Shkrini shpejt garniturat ose krijoni një pamje të jashtme të kafeosur mirë

GOURMET ROAST: Filloni lart dhe përfundoni poshtë për të freskët jashtë dhe lëngshëm brenda.

MAX ROAST: Merrni rezultate të shartuara, crunchy, caramelized që një furrë tradicionale nuk mund të krijojë.

PIZZA: Bëni stilet tuaja të preferuara të picave në shtëpi nga të freskëta në të ngrira

Picat artizanale – artizanale kanë qymyr druri në pjesën e jashtme të një koreje të hollë dhe të freskët dhe janë të grumbulluara lart me djathë mozzarella të freskët.

E hollë – Një kore më e hollë mbështet përbërësit pak të prerë hollë që gatuajnë shpejt. Pan – Kore më e trashë dhe përdorimi i stilit të thellë Një tabaka do të thotë se mund t'i grumbullosh përbërësit e tu, pasi pjeket më gjatë se një kore e hollë.

New York Style – Një kore më e hollë me djathë mozzarella me lagështi shumë të ulët të grumbulluar sipër. Djathi shtrihet afër buzës së brumit, duke lënë rreth një centimetër të ekspozuar për të trajtuar pjesën ndërsa ha.

Calzone – Për rezultate më të mira, ndiqni udhëzimet në kuti.

Custom – Përdorni stilin tuaj të preferuar të kores dhe shtoni përbërësit tuaj të preferuar për të krijuar picën tuaj.

DOREZA OPERATIVE / DIALS / DRITAT TREGUESE

- * **OFF:** Kur njësia nuk është në përdorim, sigurohuni që diali të jetë në pozicionin OFF.
- * **DIAL MAJTAS:** Përdorni këtë buton për të zgjedhur funksionin e dëshiruar të gatimit.
- * **BUTONAT TEMP/TIME:** Shtypni butonin TEMP, dhe pastaj përdorni cadrën e duhur për të zgjedhur temperaturën e dëshiruar. Shtypni butonin TIME, dhe pastaj përdorni cadrën e duhur për të zgjedhur kohën e dëshiruar.
- * **DIALI I DORËS SË DJATHTË:** Përdorni këtë cadran së bashku me butonat TEMP dhe TIME për të rregulluar temperaturën dhe kohën dhe për të zgjedhur një tip pice.
- * **BUTONI START/STOP:** Shtypni butonin START/STOP për të filluar ose ndaluar funksionin aktual të gatimit.

Shënim: Edhe pse nuk është e rekomanduar, parangrohja mund të anashkalohe duke shtypur dhe mbajtur cadrën e duhur për 4 sekonda.

- * **GATI:** Kur gatueri pica të shumta, treguesi READY do të ndriçojë, duke treguar se guri i picave është në temperaturë për të gatuar picën tjetër.
- * **ON.:** Nëse furra është ndezur dhe nuk vendoset në pozicionin OFF, kjo dritë do të ndriçojë, duke treguar se furra është ende ndezur dhe e ngrohtë. Kur furra nuk është në përdorim, kthejeni dialin e majtë në OFF.
- * **AROMA E ZJARRIT TË DRURIT:** Shtypni për t'i shtuar shije druri ushqimit. (Nuk mund të përdoret për ngrohje).

Shënim: Teknologjia e drurit nuk do të ndizet nëse kokrrat nuk mbushen në majë të kutisë së tymit

DUKE PËRDORUR FUNKSIONET E GATIMIT

Piqu, dehidrato, nxehësi

BAKING (BAKE)

PRE-SET: 285 °C, 15 minuta

VARG: 145-370°C, 1 min - 2 orë

DEHIDRATONI


PRESET: 65°C, 6 orë

VARG: 25-90°C, 1 - 12 orë

NGROHTË

VARG: 30 minuta - 3 orë

- * Instaloni një kornizë shtesë në fund të furrës.
- * Kthejeni dialin e majtë për të zgjedhur BAKE, DEHYDRATE ose REHEAT.
- * Nëse planifikoni të përdorni **WOODFIRE FLAVOR**,



Hapni kutinë e tymit dhe përdorni topin e pelletit për të mbushur kutinë e tymit në krye me Pellet Ninja Woodfire. MOS e teproni me kutinë e tymit. Pastaj shtypni butonin WOODFIRE FLAVOR.

Shënim: Butoni i shijës së drurit nuk mund të përdoret me BAKE.

- * Shtypni butonin TEMP, pastaj përdorni dialin e duhur për të rregulluar temperaturën.
- * Shtypni START/STOP për të filluar ngrohjen. Koha e përlogaritur e ngrohjes është 5 deri në 25 minuta në varësi të temperaturës së caktuar. Nëse përdoret Aroma e Zjarrit të Drurit, kokrrat do të kaloni nëpër një cikël ndezjeje (IGN), pastaj furra do të fillojë të ngrohet (PRE).

Shënim: Nuk ka kohë ngrohjeje për funksionet WARM dhe DEHYDR.

- * Ndërsa furra është duke u ngrohur, filloni të përgatitni përbërësit.
- * Kur furra është e parangrohur, ADD FOOD, PRS START do të shfaqet në ekran.
- * Përdorni dorezat e furrës për të hequr kornizën dhe vendosni një tabaka me përbërës sipër kornizës.
- * Shtypni START/STOP për të filluar gatimin. Kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.
- * Kur të mbarojë koha e gatimit, furra do të bip dhe DONE do të tregojë.
- * Përdorni dorezat e furrës për të hequr ushqimin nga furra. Lëreni të pushojë, pastaj shërbejeni.




Duhanpirësi

PRE-SET: 120°C, 4 orë

Varg: 120-180°C 10 minuta-12 orë

- * Instaloni një kornizë aksesore në fund të furrës, pastaj vendosni tabakanë ngrohëse mbi të. Vendosni një mbajtëse pjekjeje në një pjatë (opsionale).



- * Kthejeni dialin e majtë për të zgjedhur SMOKER.
- * Vendosni përbërësit në një mbajtëse pjekjeje.



- * Hape kutinë e tymit dhe përdor një lopatë me granulë për të mbushur kutinë e tymit në majë me peleta druri nixha. MOS e teproni me kutinë e tymit.
- * Shtypni butonin TEMP, pastaj përdorni dialin e duhur për të rregulluar temperaturën.



- * Shtyp START/STOP për të filluar gatimin. Nuk ka kohë ngrohjeje për funksionin e duhanpirësve. Peletat do të kalojnë nëpër një cikël ndezjeje (IGN) për 3-4 minuta, pastaj furra do të fillojë të gatuajë dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.
- * Kur të mbarojë koha e gatimit, furra do të bip dhe DONE do të shfaqet në ekran.
- * Përdorni dorezat e furrës për të hequr ushqimin nga furra. Lëreni të pushojë, pastaj shërbejeni.


Shënim: Teknologjia e drurit nuk do të ndizet nëse kokrrat nuk mbushen në majë të kutisë së tymit

Pjekja gourmet

PRE-SET: 280°C, 10 minuta (faza e parë)

Varg: 280-370°C, 1 min - 3 orë

- * Instaloni një kornizë shtesë në fund të furrës.



- * Ktheje dialin e majtë për të zgjedhur GOURMET ROAST.

- * Nëse planifikoni të përdorni **WOODFIRE FLAVOR**, hapni kutinë e tymit dhe mbushni kutinë e tymit në krye me peleta druri ninja. **MOS** e teproni me kutinë e tymit. Shtypni butonin **WOODFIRE FLAVOR**.




- * Faza 1 LED do të ndriçohet; kjo është vendosja e temperaturës së lartë.
- * Shtypni butonin TEMP, pastaj përdorni dialin e duhur për të rregulluar temperaturën.
- * Shtypni dialin e djathtë dhe faza 2 LED do të ndizet. Përsëriteni hapin e mëparshëm për të programuar Fazën 2.
- * Shtypni START/STOP për të filluar ngrohjen. Koha e llogaritur e ngrohjes është 25 minuta në varësi të temperaturës së caktuar. Nëse përdoret Woodfire Flavor, peletat do të kalojnë nëpër një cikël ndezjeje (IGN) dhe pastaj furra do të fillojë të ngrohet (PRE).
- * Kur furra të jetë e parangrohur, ADD FOOD PRS START do të shfaqet në ekran.
- * Nxirreni kornizën e aksesorisë përpara dhe vendosni një enë me përbërës sipër kornizës. Mbylle derën.
- * Shtypni START/STOP për të filluar kohëmatësin. Faza 1 tempo dhe koha do të shfaqen dhe kohëmatësi do të fillojë numërimin poshtë. Furra do të kalojë automatikisht në parametrat e Fazës 2 kur faza 1 të përfundojë.
- * Kur të mbarojë koha e gatimit, furra do të bip dhe furra do të tregojë DONE.
- * Përdorni dorezat e furrës për të hequr ushqimin nga furra. Lëreni të pushojë, pastaj shërbejeni.

Pjekja maksimale

PRE-SET: 370 °C, 5 minuta

Varg: 240-370°C, 1 min 1 orë

- * Instaloni një kornizë aksesore në fund të furrës, dhe pastaj vendosni tabakanë ngrohëse mbi të.



E RËNDËSISHME: Duhet të instalohet tabakaja Pro-Heat sepse duhet të ngrohet nga furra.


- * Ktheje dialin e majtë për të zgjedhur MAX ROAST.
- * Nëse planifikoni të përdorni **WOODFIRE FLAVOR**, hapni kutinë e tymit dhe mbushni kutinë e tymit në krye me peleta druri ninja. **MOS** e përmbytni kutinë e tymit. Pastaj shtypni butonin **WOODFIRE FLAVOR**.
- * Shtypni butonin TEMP, pastaj përdorni dialin e duhur për të rregulluar temperaturën.
- * Shtypni START/STOP për të filluar ngrohjen.
- * Ndërsa furra nxehet. Filloni të përgatisni përbërësit. Koha e llogaritur e ngrohjes është 25 minuta në varësi të temperaturës.
- * Kur furra të jetë e parangrohur, ADD FOOD PRS START do të shfaqet në ekran.
- * Përdorni dorezat e furrës për të hequr kornizën dhe për të vendosur përbërësit në tigan.
- * Shtypni START/STOP për të filluar gatimin. Kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.
- * Kur të mbarojë koha e gatimit, furra do të bip dhe furra do të tregojë.
- * Përdorni dorezat e furrës për të hequr ushqimin nga furra. Lëreni të pushojë, pastaj shërbejeni.

SHËNIM: Pajisja do të lëshojë një sinjal dhe do të shfaqë FLIP për 30 sekonda. Flipping është opsionale, por e rekomanduar.

PËRDORIMI I FUNKSIONEVE TË GATIMIT - VAZHDOI

PICA

- K*** Instaloni një kornizë shtesë në fund të furrës, pastaj vendosni gurin e picës sipër.



SHËNIM: Nëse po gatvani një pjatë të thellë në një poçe, do t'ju duhet të gatvani në një tigan të thellë (jo të përfshirë).

- * Kthejeni dialin e majtë për të zgjedhur PIZZA.
- *  Nëse planifikoni të përdorni **WOODFIRE FLAVOR**, tërhiqni kutinë e pelletit hapur dhe përdorni një spatula pellet për të mbushur kutinë e pelletit në krye me pellet Ninja Woodfire. Shtypni butonin **WOODFIRE FLAVOR**.
- * Përdorni cadran në të djathtë për të zgjedhur llojin tuaj të preferuar të picave (Artisan, Thin, Pan, New York Style, Frozen, or Custom).
- * Shtypni START/STOP për të filluar ngrohjen. Koha e llogaritur e ngrohjes është 10-25 minuta në varësi të temperaturës së caktuar. Nëse përdoret Woodfire Flavor, pelletat do të kalojnë nëpër një cikël ndezjeje (IGN) dhe pastaj furra do të fillojë të nxehet (PRE).

Shënim: Temperatura mund të vendoset vetëm duke përdorur MANUAL.

- * Përdorni cadrenë e duhur për të caktuar KOHËN. Koha është ndryshe për PIZZA. Kjo vendos kohëmatësin e gatimit të picave (i ngjashëm me një kohëmatës furre). Kur të mbarojë koha, furra do të qëndrojë deri në një orë për të gatuar pica.
- * Pasi furra të ketë arritur temperaturën, do të shfaqet ADD FOOD PRS STRT. Vendosni picën direkt në gur.
- * Shtypni START/STOP përsëri dhe kohëmatësi do të fillojë numërimin poshtë.

Shënim: Ne rekomandojmë përdorimin e Ninja Pizza Peel, e cila shitet veçmas. Nëse nuk keni një kore pice, përdorni një dërrasë prerëse ose pjesën e poshtme të një flete pjekjeje me miell për ta vendosur picën në një shkëmb.

- * Kur të mbarojë koha e gatimit, furra do të bip dhe GET FOOD do të shfaqet në ekran. Përdorni një kore pice për të hequr picën nga furra.

SHËNIM: GATIMI I PICAVE MBRAPA -


Për rezultatet më të mira, prisni derisa READY të shfaqet në ekran. Kjo tregon se guri është kthyer në temperaturë. Pastaj shtoni picën tjetër.

NXEHTËSIA E LARTË

PRE-SET: 260°C, 10 orë

Varg: 260-370°C, 5 - 30 orë

- 3** Instaloni një kornizë aksesore në nivelin e sipërm të furrës, pastaj vendosni tabakanë ngrohëse mbi të. Vendosni një mbajtëse pjekjeje në një tas (opsional).



- * Kthejeni dialin e majtë për të zgjedhur TOP HEAT.
- * Shtypni butonin TEMP, pastaj përdorni dialin e duhur për të rregulluar temperaturën.
- * Vendosni përbërësit në një mbajtëse pjekjeje.
- * Shtypni START/STOP për të filluar gatimin. Nuk ka kohë për t'u ngrohur. Furra do të fillojë të gatujë dhe kohëmatësi do të fillojë të numërojë poshtë.
- * Kur të mbarojë koha e gatimit, furra do të bip dhe DONE do të tregojë.
- * Përdorni doreza nxehtësie të lartë/ekstreme për të hequr ushqimin nga furra.


PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

PASTRIMI I FURRËS

- * Furra duhet të pastrohet plotësisht pas çdo përdorimi. **GJITHMONË** lejoni që pajisjet dhe aksesoret të ftohen para se të pastrohen.
- * Hiqe furrrën nga burimi i energjisë para se të pastrosht. Mbjajeni derën hapur pasi të hiqni ushqimin në mënyrë që furra të ftohet më shpejt.
- * Fshijeni brenda dhe jashtë pajisjes me një leckë të lagur, jo abrasive ose peshqir letre.
Shënim: Mund të përdorni edhe një furçë najloni me ujë sapun.
- * Vendosni çdo aksesore të pastruar dhe të thatë përsëri në slots e tyre përkatëse në pajisje.

AKSESORË PASTRIMI

Kutia e pelletit




Hiqni kutinë e pelletit dhe hidhni në mënyrë të sigurt të gjitha përmbajtjet pas çdo përdorimi.

Pastrimi i kutisë së pelletit pas çdo përdorimi nuk është i nevojshëm. Ne rekomandojmë përdorimin e një furçe teli për të hequr depozitat çdo 10 përdorime.

SHËNIM: Mos përdorni zgjidhje të lëngshme për të pastruar kutinë e pelletave.

Kujdesi për gurin e picave



- * **Mos** e lag gurin e picës; mos u lani me ujë sapun, zhytuni në ujë ose mos e futni në lavanderi.
- * Mund të çahet ose të thyhet nëse bie në kontakt me ujin e ftohtë kur është i ngrohtë.
- * Uji mund të qëndrojë në gur për një kohë të gjatë; Nëse laget, lëreni të thatet plotësisht para se ta përdorni përsëri.
- * Sapuni do të dëmtojë shtresën natyrore dhe do të qëndrojë brenda gurit pasi të thatet.
- * Pikat dhe njollat e zeza janë perpendikulare për gurët e picave .


- * Prisni që guri juaj i picave të zbehet me kalimin e kohës – një gur pikant është një gjë e mirë (si një poçe hekuri e tretur). Por nëse doni ta pastroni:

~ Lejoni të ftoheni plotësisht.

~ Gërvishteni lehtë me ustensile jo-metalike për të hequr mbeturinat.

~ Pastaj fshini mbeturinat e mbetura me një leckë të butë.

Rack pjekje / Kornizë aksesore




- * Lëreni furrrën të ftohet para se të hiqni grilat . Raftet dhe kornizat janë të sigurta për larjen e pjatlarësve .
- * Nëse laheni me dorë, përdorni ujë të ngrohtë sapun dhe anën e ashpër të një sfungjeri për të hequr ushqimin e pjekur.
- * Shpëlajini raftet dhe thajini me një peshqir.

Tabaka ngrohëse

A mund të përdoret letër alumini për ta mbajtur tabakanë të pastër?

Fletë mund të përdoret për pjekje gourmet / kur raft pjekje është në tabaka. Kjo lejon për pastrim të lehtë . Ne nuk rekomandojmë përdorimin e fletëve në pjekje maksimale, pasi përbërësit duhet të vijnë në kontakt me pjatë të nxehtë për pjekje më të mirë.



*[†] Lëreni tabakanë të ftohet. **MOS**

Vendoseni tabakanë Pro-Heat në lavaman.

- * Përdorni sapun pjatash, ujë të ngrohtë dhe anën e ashpër të një sfungjeri për të hequr çdo çngjyrosje të mbetur. **MOS** përdorni lësh çeliku ose pastrues të tjerë gërryes, pasi kjo mund t'i gërryjë enët.
- * Shpëlajeni tabakanë dhe thajeni me një peshqir.

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE



KUJDES: Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operimit të paqëllimshëm, fikni furnizimin me energji elektrike dhe zhblokonti pajisjen para se të zgjidhni problemet.

- **Njësia ime nuk ndizet?**

A Kontrolloni se pajisja me rrymë të mbetur (RCD) është plotësisht e lidhur dhe butoni reset është shtypur. Rrethi sipër butonit RESET do të vihet në pah në ngjyrë portokalli.

B Sigurohuni që kalimi të kthehet në pozicionin ON (linja do të shtypet poshtë). Sigurohuni që diali të mos jetë në pozicionin OFF.

Nëse njësia juaj nuk angazhohet pas marrjes së hapave më sipër, ju lutemi kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit në 0800 862 0453.

- **"Shto ushqim" shfaqet në ekranin e panelit.**

Pajisja është bërë duke u nxehur dhe tani është koha për të shtuar përbërësit tuaj.

- **Një "E" shfaqet në ekranin e panelit.**

Pajisja nuk po funksionon siç duhet. Ju lutemi kontaktoni shërbimin ndaj klientit në 0800 862 0453.

Për t'ju ndihmuar më mirë, ju lutemi regjistroni produktin tuaj online në ninjakitchen.eu dhe keni produktin në dorë kur telefononi.

- **"CLD" shfaqet në ekranin e panelit.**

Pirja e duhanit të ftohtë duhet të përdoret për t'i dhënë shije tymi ushqimit, por nuk është e destinuar për gatim. Kur përdoret për mishin, pularinë ose peshkun, ky proces duhet përdorur gjithmonë së bashku me një hap të veçantë për ta çuar ushqimin në një temperaturë të brendshme të sigurt nga ushqimi. Kontrolloni me autoritetin tuaj lokal të standardeve ushqimore për temperaturat e rekomanduara të ushqimit të sigurt.

- **A duhet t'i shtoj përbërësit e mi para ose pas ngrohjes?**

Për rezultate më të mira, lejojeni njësinë të nxehtet para se të shtoni përbërësit.

- **A duhet ta mbush plotësisht kutinë e tymit me pelet?**

Po, gjithmonë mbush kutinë e tymit në majë. Ne kemi përsosur sasinë e granulave të nevojshme për çdo sesion duhani, pavarësisht nga funksioni apo ngarkesa ushqimore, njësia do t'i djegë ato në përputhje me këtë.

- **Kur ta shtyp butonin e shijes së drurit?**

Shtypni butonin e shijes së drurit para se të shtypni fillimin kur dëshironi të shtoni tym duke përdorur funksionet e dehidratimit, Hi/LO, Sear, Grill, Roast, Bake dhe Pizza. Një buton për aromën e drurit kur përdorni funksionin e duhanpirësit. Druri nuk mund të përdoret me WARM.

- **Pse flaka del nga kutia e peletave?**

Një flakë e vogël mund të shpëtojë nga kutia e peletit nëse kapaku i grilës ngrihet në kushte me erë.

- **Ku t'i ruaj peletat e mia?**

Gjithmonë ruajini kokrrat në një vend të thatë. Çdo lagështi në kokrra mund të kompromentojë ndezjen dhe cilësinë e shijes së tymit.

- **Si t'i heq kokrrat e djegura pas një cikli gatimi?**

Peletat mund të vazhdojnë të digjen pasi të mbarojë koha e gatimit. Mos e prekni ose mos e hiqni kutinë e tymit derisa grila të mos pijë më duhan, kokrrat të digjen plotësisht dhe kutia e tymit është ftohur.

- **A mund të përdor vajra gatimi në furrë në temperatura të larta?**

Përdorni yndyrat/vajrat e rekomanduara më poshtë me kursim, mjafton të përdorni "No Recommended Fats/Oils" kur kërkohet në një recetë ninja (shih "Praktikat më të mira për gatim mbi 260°C" për yndyrmat/vajrat e miratuara të përfshira në paketë).

- **Si ta shmang zjarrin në furrë ndërsa gatuj në temperatura të larta?**

Sigurohuni që të zbrazni dhjamin/vajin nga kanaçet e pjekjes, duke parandaluar derdhjen. Sigurohuni që kallaji të lahet mirë para çdo përdorimi. Kjo do të parandalojë djegien e dhjamt dhe shkaktimin e tymit.

- **Si t'i mbaj flakët nga hapja e furrës?**

Kur gatueri në temperatura të larta, sidomos kur pjekim ushqimin, hapeni derën ngadalë dhe në gjatësi të krahut. Sigurohuni që të zbrazni dhjamin/vajin nga tigani i pjekjes për të parandaluar vërshimin. Kjo do të ndihmojë në parandalimin e tymit dhe flakëve.

- **Pse ngrohja zgjat kaq shumë?**

Koha e ngrohjes ndryshon në varësi të funksionit dhe temperaturës së njësish. DUHANPIRËS, I DEHIDRATUAR, I NGROHTË Pa ngrohje.

Nëse Woodfire Flavor shtohet, koha e ndezjes do të shtojë edhe 3-4 minuta të tjera.

Përdorimi i pajisjes në mot të keq me shi të rrëmbyeshëm mund të shkaktojë një kohë më të gjatë nxeheje.

Nëse po përdorni një zgjatje, sigurohuni që të jetë i përshtatshëm për përdorim në natyrë me pajisje të jashtme. Përdorimi i kabllorës së gabuar mund të bëjë që kablloja të mbinxehet, të shkrihet dhe/ose të bjerë tensioni.

Ndërsa parangrohja është shumë e rekomanduar për rezultatet më të mira, ju mund ta anashkaloni atë duke shtypur dhe mbajtur butonin START/STOP për 3 sekonda. "ADD FOOD" flashes në ekran. Hape kapakun dhe vendose përbërësit në një njësi, pasi kapaku të mbyllet, gatimi do të fillojë dhe koha do të fillojë të numërojë.

- **A mund ta fik shijen e zjarrit të drurit?**

Nëse keni shtypur Woodfire Flavor dhe tashmë keni filluar funksionin e gatimit duke shtypur START, mund të shtypni përsëri butonin Woodfire Flavor për ta fikur nëse cikli i ndezjes është më pak se 75% i plotë. Nëse peletat janë ndezur plotësisht dhe grila ka shkuar në një cikël ngrohjeje (treguar në ekran), ju nuk mund ta fikni aromën e drurit.

- **A mund të shtoj më shumë peleta gjatë një cikli gatimi?**

Kur përdorni funksionin SMOKER, mund të shtoni më shumë peleta pasi loti i parë të jetë djegur plotësisht. Shtypni dhe mbani dorezën e shijes së drurit për 4 sekonda për të ndezur një kanaçe të re të plotë pelleti. Nëse po zhvillohen seanca të njëpasnjëshme duhani, ne rekomandojmë rimbushjen e kutisë së tymit me një paddle pellet kur gjysma e peletave janë djegur. **Mos** e rimbushni më shumë se dy herë. **Mos** i ndizni përsëri topat.

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

DY (2) GARANCI E KUFIZUAR VJETORE

Kur blini një produkt në Evropë si konsumator, përfitonit të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja ligjore").

Ju mund të zbatoni këto të drejta ligjore kundër tregtarit tuaj. Megjithatë, në Ninja ne jemi aq të sigurt në cilësinë e produkteve tona ("Produktet") që ne ju japim garancinë e një prodhuesi

Kjo garanci vlen vetëm për produktin nëse blihet në gjendje të re dhe të papërdorur. Këto terma dhe kushte zbatohen vetëm për garancitë tona – të drejtat tuaja statutores si dhe Blerësit nuk preken. Vini re se garancia 2-vjeçare është në dispozicion në të gjitha vendet e BE-së.

Termat më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancive tona të cilat janë lëshuar nga SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11. Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Gjermani) ("ne", "tona" ose "ne"). Ato nuk prekin të drejtat ose detyrimet tuaja ligjore të tregtarit dhe kontratën me ta. E njëjta gjë vlen edhe nëse e keni blerë produktin direkt nga Ninja.

Garancitë Ninja

Një pajisje kuzhine është një investim i rëndësishëm. Pajisja juaj e re

Ajo duhet të punojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim ka prodhuesi në produktin e tyre dhe cilësinë e prodhimit.

Ju mund të gjeni mbështetje online në www.ninjakitchen.eu.

Si ta regjistroj garancinë time?

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve nga blerja. Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me makinën tuaj:

- Modeli nr.
- Numri serial (vetëm nëse është i disponueshëm)
- Data e blerjes së produktit (fatura ose shënimi i dorëzimit)

Për t'u regjistruar online, ju lutem vizitoni www.ninjakitchen.eu

E RËNDËSISHME

- Garancia mbulon produktin tuaj për 2 vjet duke filluar nga dita e blerjes.
- Ju lutem mbani konfirmimin në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmim për të verifikuar informacionin e dhënë për Nas ka të drejtë. Dështimi për të prodhuar një certifikatë të vlefshme do të anulojë garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e regjistrimit tim Një garanci?

Kur të regjistroni garancinë tuaj, ju mund të zgjidhni të merrni buletin tonë i cili përmban Këshilla, këshilla dhe konkurse. Dëgjoni lajmet më të fundit mbi teknologjinë e re Ninja dhe nisjet. Nëse e regjistroni garancinë tuaj online, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se I kemi të dhënat e tua.

Për detaje mbi politiken tonë të privatësisë, ju lutemi vizitoni www.ninjakitchen.eu

Sa kohë janë të garantuara produktet tona?

Besimi ynë në dizajnin tonë dhe kontrollin e cilësisë do të thotë se produkti juaj është i garantuar Për dy vjet.

Çfarë mbulohet nga garancia?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas dëshirës së Ninja) të produktit tuaj, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën në rast të ndonjë defekti në dizajn, materiale dhe Prodhimi (duke përfshirë kostot e transportit detar dhe të transportit detar). Garancia jonë është përveç të drejtave tuaja statutores si konsumator.

Çfarë nuk mbulohet nga garancia?

- Veshje normale.
- Dëmtime aksidentale, gabime të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi neglizhent, keqpërdorimi, neglizhenca, operimi i paskrupullit ose trajtimi i pajisjeve të kuzhinës që nuk përputhen me Udhëzimet Ninja për përdorimin e makinës suaj.
- Përdorni pajisje kuzhine për çdo gjë tjetër përveç nevojave normale të shtëpisë.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë të instaluar ose të instaluar në përpunje me udhëzimet për përdorim.
- Përdorimi i pjesëve dhe aksesoreve që nuk janë përbërës të vërtetë Ninja.
- Instalim i pasaktë (përveç kur instalohet nga Ninja).
- Riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja apo agentëve të tij, përveç nëse mund të tregoni se riparimet apo ndryshimet e bëra nga të tjerët nuk janë të lidhura me defektin ndaj të cilit zbatoni garancinë.

Ku mund të blej pjesë dhe aksesore të vërtetë ninja?

Pjesët dhe aksesorët e këmbimit ninja janë zhvilluar nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja. Në www.ninjakitchen.eu ju mund të gjeni një gamë të plotë të pjesëve rezervë Ninja, pjesë këmbimi, dhe pajisje për të gjitha makinat Ninja

Mbani parasysh se përdorimi i pjesëve zëvendësuese jo-ninja mund të anulojë garancinë e prodhuesit tuaj. Megjithatë, të drejtat tuaja ligjore nuk kanë ndryshuar.



MBAJTËSI I RREGULLUESHËM

Çoje stacionin e gatimit në natyrë në lartësi të reja me një mbajtëse të rëndë, të rregullueshme dhe një tavolinë anësore.

TABELA ANËSORE SHITESË

Shtrijeni sipërfaqen e punës në të dy anët e standës dhe mbani gati veglat e gatimit.



MBULESA E FURRËS

Që nga shiu i rrëmbyeshëm e deri te dielli përvëlues, ky kapak i qëndrueshëm dhe i personalizuar i mban elementet jashtë.



ÇANTA PELLET

Furnizohuni me Signature Blends dhe merrni deri në 20 seanca duhani për çantë. Të dyja shijet kombinojnë në mënyrë të përsosur me çdo pjatë.



KORE PICE

Brick Master Tool është një zgjedhje për mbushjen dhe shkarkimin e lehtë të bukës dhe picave.



TABAKA PREJ HEKURI TË TRETUR

Zhblloko karamelizimin, shartimin dhe pjekjen e jashtëzakonshme me Tretësirë hekuri e bërë për gatim në temperaturë të lartë.



MERRE TËNDEN
ninakitchen.eu



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејд Дистрибуција Скопје**
Kompani për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**
Продажба и сервис/Shitje dhe shërbime: Скопје, Булевар Гагаринов бр.13, Скопје, Киро Глигоров 13
Тел/Факс: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCIONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ Број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ Број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирани и атестирани согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Kuponi i Servisitit Nr.1 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Kuponi i Servisitit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Сервисен Купон бр 3 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Kuponi i Servisitit Nr.3 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање: Data e servisimit:
		Дата на испорака: Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантна изјава на продавачот

-Гарантниот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантниот лист.

Продавачот гарантира дека производот испорачан ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до несправноста на производот е настанат на начин предвиден во упатствата за користење на производот.

-Не гарантира и не сноси одговорност со софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

- Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него

-За сите спорови врзани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекламираниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантниот рок се упишува во гарантниот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантниот период:до го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.

-Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Заменилите делови, во гарантниот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.

-Во технолошкиот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантниот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработени во цената на производот, се решаваат спрема зазначениот ценоник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со тековната политика на точни на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д таквите норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1.да при призмавање на уредот воочи негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задолжително да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задолжително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранциски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поправаме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на производителот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механично, хемиско или било какво друго уштување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електрилната мрежа, удари од гром и пропратни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медија за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа

-надворешно влијание:вага, вода, топлина, вибрација, прашина, стреленици услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се тропост:топери, кертриџи, глави на инк-џет принтери, валцаџиза повлекување, механизми за транспорт на картија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножови,лосери и сл.

Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на Контрејд Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламираните уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несовесно користење на производот

-не придржување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точни:2,3,4,5 и 6,

Декларата e garancisë së shëtisë

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shëtisi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetëtë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shëtisi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrë e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluar shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)

- Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

- Për të gjitha kontestet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

- Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatuar riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit .

- Anketat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shëtisës ose në ambientet e shërbimit të dakorduara nga personat e autorizuar Adresat janë të listuara në faqen 1 të kesaj garancie.

- Shëtisi merit përshpër që në rast ankese për funksionallitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta rivendosë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

- Nëse nuk mund ta rregullojnë defektin ose nuk jemi në gjendje ta rivendosim pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursim .

- Pjesët e ndërruara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shëtisit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përshihen në çmimin e produktit, shlyhen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

- Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politiken aktuale të pikës së dështimit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detyrimet e blerësit

Blerësi është i detyruar të:

- 1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
- 2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
- 3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
- 4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
- 5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
- 6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një logarit fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet.
- 7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, pakëtimi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shumë e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim joprofesional ose mirëmbajtje joadekuate
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpëkatimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqeruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuerit, mediave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dhridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fshekët, kokën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letërës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e detyrve që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Kontrejd Distribucija DODEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuar.
- përdorimi joprofesional dhe i pakujdesshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификация на испорачаните производи/ Спецификации i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

- Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полнач за полнење на истот, не се признава гаранцијата на целиот уред. / Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo origjinal ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.
- *Гаранција на Tesla TB 36 месец/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Tesla TV, 36 muaj
 - *Гаранција на Toshiba TB 24 месец/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Toshiba TV, 24 muaj
 - *Гаранција на TILLI TB 24 месец/ Garanci për bateri dhe përshtatës për TCL TV, 24 muaj
 - *Гаранција на батерија за Лаптоп ACER-12 месец/ Garancia e baterisë për Laptop ACER- 12 muaj
 - *Гаранција на алаитер за Лаптоп ACER-12 месец/ Garancia e përshtatës për Laptop ACER- 12 muaj
 - *Гаранција на Tesla фриџклер, шоперти, машини за перее, машини за сушење, машини за садови и органи апарати 60 месец/ Garanci për frigoriferët Tesla, soba, lavatrice, tharëse, pjatalarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
 - *Гаранција на Tesla aspiratorin 24 месец/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj
 - *Гаранција на Tesla микробравони печки и мали куќин апарати 12 месец/ Garanci për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
 - *Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месец / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj
 - *Гаранција на Xiaomi мауси 6 месец/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj
 - *Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месец / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
 - *Гаранција на Xiaomi слушалки 6 месец / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj
 - *Гаранција на Xiaomi диспенсери 6 месец / Garanci për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj
 - *Гаранција на Xiaomi звучници 6 месец / Garanci për folësit Xiaomi për 6 muaj
 - *Гаранција на Xiaomi алаитер 6 месец / Garanci për përshtatës Xiaomi për 6 muaj
 - *Гаранција на Xiaomi батери за скутер 6 месец/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
 - *Гаранција на Xiaomi скутер,дугер, брџ, алат, феа за коса,правосмукала,TV Box, чепка за забл,прошектор,Humidifier,вајник,сензор,ага, Mi Camera,точак, прочистувач на воздух, часовник, Mi bands и трекалк 12 месец / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisik, vegla, tharëse flokësh, fshesë me korrent, TV Box, fuqë dhëmbësh, projektor, lagështues, kazan, sensor, peshore, Mi Kamera, rrotët, pastrues ajri, orë, shiriti Mi dhe ngrohës 12 muaj.
 - *Гаранција на Xiaomi таблети и мобилни телефони 24 месец / Garanci për tabletët dhe celularët Xiaomi për 24 muaj
 - *Гаранција на Segway тротинети 24 месец/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj
 - *Гаранција на Shark/Ninja производи 24 месец/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физичко лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj
--	---	---

